



1. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУБЈЕКТОТ

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	Земјоделска Аптека		
ИМЕ	Флора-Хем		
АДРЕСА	С.Муртино бр140	НАСЕЛЕНО МЕСТО	Струмица
ТЕЛЕФОН	034/522-250 076/271-700	ФАКС	
e-mail	Tanja_2310@yahoo.com		
web page	www.flora-hem.com.mk		
КОНТАКТ ЛИЦЕ	Тања Смиљанова		

2. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

		означете со X
Подготвување на апликација за ИПАРД (комплетирање на целата документација)		X
Изработка на бизнис план согласно ИПАРД моделот		
Изработка на технологија за производство и соодветна документација во областа на:	Лозарство	
	Овоштарство	
	Производство на зеленчук	
	Одгледување на животни за производство на млеко	
	Одгледување на животни за производство на месо	
	Производство на вино	
	Преработка на овошје и зеленчук	
	Млеко и млечни производи	
	Производи од месо	
Диверзификација и развој на руралните економски активности		
Проценка на влијанието врз животната средина (EIA)		
Друг вид на консултантски услуги		

Опис на консултантските услуги кои ги нудите

--

--

3. ДОБАВУВАЧИ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ

Поврзани со <u>МЕРКА 101</u> – Инвестиции на земјоделски стопанства со цел нивно реструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европска Унија	ОПРЕМА	РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ
ТИП НА ИНВЕСТИЦИЈА	означете со X	
10111 Обновување на постоечки лозови насади		X
10121 Обновување на постоечки овошни насади		X
10131 Изградба и обновување на пластеници		X
10132 Изградба и обновување на постоечки стакленици		X
10133 Изградба и обновување на објектите за постбербени активности на постоечки пластеници и стакленици, со исклучок на тунелски фолии		X
10134 Модернизација на производство на зеленчук на отворено		X
10141 Изградба/обновување на објектите за одгледување на молзни крави, овци и кози		X
10142 Набавка на наменска опрема за молзење, ладење и чување на млекото		
10151 Изградба/обновување на објектите за одгледување на маторици и свињи за тов		
10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети на земјоделски стопанства за одгледување на бројлери и модернизација на постоечките		

Опис на опремата и репроматеријалите кои ги нудите

Сите видови на ирагациони системи за наводнување, пумпи, филтери, косилки, прскалки за заштитни средства, набавка на елементи и опрема за поставување на заштита од град, набавка на опрема за производство на сточна храна (млинови), набавка на овошни насади и др.